

Член 4

Вработените од Фондот за земјоделство ги презема Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно со актите за организација и систематизација.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2004 година.

L I G J I

**PËR PUSHIMIN E VLEFSHMËRISË TË LIGJIT
PËR FONDIN E BUJQËSISË**

Neni 1

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji pushon të vlejë Ligji për Fondin e Bujqësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/2002 dhe 24/2003).

Neni 2

Kompetencat e Fondit të Bujqësisë të përcaktuara me nenin 5 të Ligjit për Fondin e Bujqësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/2002 dhe 24/2003) me hyrjen në fuqi të këtij ligji, barten në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, edhe atë:

1. Ofron ndihmë financiare për kryerësit e veprimtarisë bujqësore;

2. Kujdeset për zhvillimin e ekonomive efikase bujqësore dhe për përmirësimin e strukturave të pronave bujqësore;

3. Siguron kushte për rritjen e të hyrave të kryerësve të veprimtarisë bujqësore, respektivisht për zvoglimin e shpenzimeve prodhuese;

4. Kujdeset për përparimin e rajoneve me kushte të pavolitshme sociale-ekonomike dhe natyrore, si dhe për adaptimin strukturor të rajoneve, të cilat ngecin në zhvillimin e tyre;

5. Mundëson zhvillimin dhe përsosjen e strukturës prodhuese në bujqësi;

6. Propozon teknologji të reja dhe e përmirëson cilësinë e prodhimeve bujqësore;

7. Ofron ndihmë financiare për mirëmbajtjen e pronave bujqësore me vëllim të vogël të prodhimit;

8. Kujdeset për zhvillimin e tregut të brendshëm stabil të prodhimeve bujqësore, si dhe gjen tregje të jashtme për prodhimet bujqësore;

9. Kujdeset për zhvillimin e prodhimit intensiv bujqësor dhe për mirëmbajtjen e tij, duke i respektuar kërkesat ekologjike;

10. Bën sigurimin e kryerësve të veprimtarisë bujqësore, dhe

11. Kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 3

Pajisja, inventari dhe punët tjera, arkivi, dokumentacioni, mjetet për punë dhe mjetet tjera të Fondit për Bujqësi, barten në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, me gjendjen e datës 1 janar të vitit 2004.

Neni 4

Të punësuarit e Fondit për Bujqësi i ndërmerr Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, në pajtim me aktet për organizim dhe sistemativim.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 janari i vitit 2004.

1881.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за трговски друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2003 година.

Бр. 07-6713/1

29 декември 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА**

Член 1

Во Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 58/02 и 98/02) во членот 571 зборовите: "1 јануари 2004" се заменуваат со зборовите: "1 мај 2004".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
SHOQËRITË TREGTARE**

Neni 1

Në Ligjin për shoqëritë tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 58/02 dhe 98/02) në nenin 571 fjalët: "1 janar 2004" zëvendësohen me fjalët: "1 maj 2004".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1882.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КА-
ПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 декември 2003 година.

Бр. 07-6710/1

29 декември 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за задолжително капитално финансира-
но пензиско осигурување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 29/2002), во членот 7 став (2)
зборовите: "1 јануари 2004 година" се заменуваат со
зборовите: "датумот кога ќе започне уплатата на при-
донесот во задолжително капитално финансирано пен-
зиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на
овој закон".

Член 2

Во членот 25 став (4) зборовите: "1 јануари 2004 го-
дина" се заменуваат со зборовите: "датумот кога ќе за-
почне уплатата на придонесот во задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување согласно со
членот 58 став (4) на овој закон".

Член 3

Во членот 58 став (2) зборовите: "од ставот (1) на
овој член" се заменуваат со зборовите: "кои прв пат
пристапиле во задолжително капитално финансирано
пензиско осигурување по датумот утврден во ставот (4)
на овој член".

Во ставот (3) зборовите: "1 јануари 2003 година" се
заменуваат со зборовите: "датумот на издавање на доз-
волите за основање на друштва согласно со членот 34
став (1) на овој закон".

Во ставот (4) зборовите: "1 јануари 2004 година" се
заменуваат со зборовите: "датумот на издавање на пр-
вата континуирана емисија на државни обврзници, но
не подоцна од шест месеци од тој датум. Датумот кога
ќе започне уплатата на придонесот го утврдува Влада-
та на Република Македонија и го објавува во "Службен
весник на Република Македонија".

Член 4

Во членот 62 став (1) зборовите: "1 јануари 2004 го-
дина" се заменуваат со зборовите: "датумот кога ќе за-
почне уплатата на придонесот во задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување согласно со
членот 58 став (4) на овој закон".

Член 5

Во членот 78 став (2) зборовите: "1 јануари 2003" се
заменуваат со зборовите: "датумот утврден во членот
58 став (3) на овој закон".

Член 6

Во членот 106 став (5) во првиот и во шестиот ред
зборовите: "1 јануари 2004 година" се заменуваат со
зборовите: "датумот кога ќе започне уплатата на при-
донесот во задолжително капитално финансирано пен-
зиско осигурување согласно со членот 58 став (4) на
овој закон".

Член 7

Во членот 130 став (1) точка 2) зборовите: "1 јануа-
ри 2004 година" се заменуваат со зборовите: "датумот
кога ќе започне уплатата на придонесот во задолжител-
но капитално финансирано пензиско осигурување сог-
ласно со членот 58 став (4) на овој закон".

Член 8

Членот 138 се менува и гласи:
"Осигурениците кои прв пат пристапуваат во задол-
жително пензиско и инвалидско осигурување по 1 јану-
ари 2003 година, а пред датумот утврден во членот 58
став (4) на овој закон, должни се да се зачленат во пен-
зиски фонд во рок од три месеци сметано од датумот
утврден во членот 58 став (4) на овој закон".

Член 9

Во членот 139 зборовите: "во периодот од 1 јануари
2003 до 31 декември 2003 година" се заменуваат со
зборовите: "кои по 1 јануари 2003 година".

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".

**L I G J I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM TË
OBLIGUESHËM KAPITAL PENSIONAL TË
FINANCUAR**

Neni 1

Në ligjin për sigurim të obligueshëm kapital pensional
të financuar ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 29/2002), në nenin 7 paragrafi (2) fjalët: "1 janar
2004" zëvendësohen me fjalët: "data kur do të fillojë
pagesa e kontributit në sigurimin e obligueshëm kapital –
pensional të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4)
të këtij ligji".

Neni 2

Në nenin 25 paragrafi (4) fjalët: "1 janar 2004"
zëvendësohen me fjalët: "data kur do të fillojë pagesa e
kontributit në sigurimin e obligueshëm kapital – pensional
të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) të këtij
ligji".

Neni 3

Në nenin 58 paragrafi (2) fjalët: "nga paragrafi (1) të
këtij neni" zëvendësohen me fjalët: "të cilët për herë të parë
janë qasur në sigurimin e obligueshëm kapital – pensional
të financuar, pas datës së përcaktuar në paragrafin (4) të
këtij neni".

Në paragrafin (3) fjalët: "1 janar 2003" zëvendësohen me
fjalët: "data e lëshimit të lejeve për themelimin e shoqatave në
pajtim me nenin 34 paragrafi (1) të këtij ligji".

Në paragrafin (4) fjalët: "1 janar 2004" zëvendësohen me
fjalët: "data e lëshimit të emisionit të parë të kontinuar të
fletobligacioneve shtetërore, por jo më vonë se gjashtë muaj
nga kjo datë. Datën kur do të fillojë pagesa e kontributit e
përcaktin Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe e shpall
në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 4

Në nenin 62 paragrafi (1) fjalët: "1 janar 2004"
zëvendësohen me fjalët: "data kur do të fillojë pagesa e
kontributit në sigurimin e obligueshëm kapital – pensional
të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) të këtij
Ligji".

Neni 5

Në nenin 78 paragrafi (2) fjalët: "1 janar 2003" zëvendësohen
me fjalët: "data e përcaktuar në nenin 58 paragrafi (3) të këtij
ligji".

Neni 6

Në nenin 106 paragrafi (5) në rreshtin e parë dhe të
gjashtë, fjalët: "1 janar 2004" zëvendësohen me fjalët:
"data kur do të fillojë pagesa e kontributit në sigurimin e
obligueshëm kapital – pensional të financuar, në pajtim me
nenin 58 paragrafi (4) të këtij Ligji".

Neni 7

Në nenin 130 paragrafi (1) pika 2) fjalët: "1 janar 2004"
zëvendësohen me fjalët: "data kur do të fillojë pagesa e
kontributit në sigurimin e obligueshëm kapital – pensional
të financuar, në pajtim me nenin 58 paragrafi (4) të këtij
Ligji".

Neni 8

Neni 138 ndryshon si vijon:
"Të siguruarit të cilët për herë të parë qasen në
sigurimin pensional dhe invalidor të obliguar pas 1 janarit
të vitit 2003, ndërsa para datës së përcaktuar në nenin 58
paragrafi (4) të këtij ligji, janë të obliguar të anëtarësohen
në fondin pensional në afat prej tre muajsh, llogaritur nga
data e përcaktuar në nenin 58 paragrafi (4) të këtij ligji".

Neni 9

Në nenin 139 fjalët: "në periudhën prej 1 janari 2003 deri më 31 dhjetor 2003" zëvendësohen me fjalët: "të cilat pas 1 janari të vitit 2003".

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1883.

Vrz основа на член 93 став 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 2003 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ ЗА 2004 ГОДИНА****I**

Со оваа програма се утврдува користењето на средствата од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал.

II

Средствата од точката I на оваа програма во себе вклучуваат дел од остварените средства од приватизацијата на „Македонски телекомуникации“, како и средствата што се планира да се остварат од приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал во текот на 2004 година.

III

Средствата од точката II на оваа програма ќе се користат за следниве намени:

1. Средствата од приватизацијата на „Македонски телекомуникации“ ќе бидат наменети за:

- развојни програми - Телеком инвестициони проекти до 484.000.000 денари;
- исплата на заостанати обврски врз основа на усогласување на пензиите на пензионерите до 1.140.000.000 денари;
- исплата на заостанати обврски врз основа на усогласување на пензиите на пензионираниите работници од Министерството за внатрешни работи до 200.000.000 денари и
- отплата на домашен и странски долг на Република Македонија.

2. Средствата од приватизација на претпријатијата со општествен капитал во износ од 300.000.000,00 денари, што се планира да се остварат во текот на 2004 година ќе бидат наменети за:

- отплата на долгот врз основа на обврзниците издадени согласно со Законот за начинот и постапката за исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија.

IV

Средствата од точката III на оваа програма ќе се реализираат преку Буџетот на Република Македонија.

Исплатата на средствата за одделни намени од точката III ќе се врши врз основа на документација и начин утврден со прописите за овие намени.

V

За реализација на оваа програма ќе се грижи Министерството за финансии.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-6709/1 Претседател
29 декември 2003 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

1884.

Vrz основа на член 4 став 1 точка 2 и став 2 од Законот за пропишување на техничките барања за производите и оцена на сообразноста („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02), министерот за економија, донесе

**ПРАВЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА****Член 1**

Во Правилникот за квалитетот на течните горива („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/03) во член 16 воведната реченица се менува и гласи:

“Во првите три месеци од денот на примената на овој правилник може да се пуштат во промет затечените залихи во земјата на:“

Член 2

Во членот 18 зборовите: “01.01.2004 година“ се заменуваат со зборовите: “13.01.2004 година“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-6658/3 Министер за економија,
29 декември 2003 година **Стевчо Јакимовски**, с.р.
Скопје

1885.

Vrz основа на член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/02 и 37/02), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 18.12.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП**

1. На Волнарскиот комбинат “Тодор Циповски -Мерџан“ - ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово се издава дозвола за давање понуда за откуп на обичните акции издадени од Тетовска Банка АД Тетово. Понудата за откуп ја дава Брокерската куќа КБ Брокер АД Скопје, во име и за сметка на Волнарскиот комбинат “Тодор Циповски -Мерџан“ - ТЕТЕКС акционерско друштво - Тетово.

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 1.200,00 денари за една обична акција.

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспекто и понудата за откуп.

4. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп.

5. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

6. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1364/10 Комисија за хартии од вредност
18 декември 2003 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1886.

Vrz основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 18.12.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На пазар на пари и краткорочни хартии од вредност АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - петта емисија на 5.694 обич-